



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ
Реф. бр. ЦМ-АКТ-01
Рок: 20.5.2015 г., 16.00ч.

ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

ЗАБЕЛЕШКА

Грантовата шема на Цивика мобилтас вклучува четири типа грантови:

- **Институционални грантови** (ИНС), кои овозможуваат финансиска поддршка за институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации (ГО);
- **Акциски грантови** (АКТ), кои овозможуваат финансиска поддршка на акции и специфички грантови за истражување и развој, информации и комуникации, и набљудување, оценка и известување;
- **Мали грантови**, за локални општествени акции, стипендии и практиканство;
- **Ад-хок грантови**, овозможуваат финансиска поддршка за неформални, нерегистрирани актери на граѓанското општество.

Овој повик за предлози се однесува на **акциските (АКТ) грантови**.

Пријавите мора да содржат еден апликант и можат да содржат еден или повеќе партнери. Цивика мобилтас ја охрабрува соработката меѓу граѓанските организации и учеството на партнери, иако во овој повик партнерството не е задолжително.

Апликантите, се подобни, доколку испратат само една пријава без разлика како ќе аплицираат (како апликант или партнер).

Апликантите треба да имаат предвид дека во тековната фаза на Цивика мобилтас (2014-2018) само еднаш може да им биде доделен институционален или акциски грант.

Апликантите на кои им е доделен институционален грант (т.н. „институционални грантисти“) нема да бидат подобни за пријавување, во улога на апликант, на овој и на понатамошните повици за предлози за акциски грантови во Цивика мобилтас. Но, институционалните грантисти можат да бидат избрани за да учествуваат како партнери за овој или за понатамошните повици за предлози за акциски грантови.

Апликантите на кои им е доделен акциски грант (т.н. „акциски грантисти“) нема да бидат подобни за пријавување во улога на апликанти на понатамошните повици за предлози за акциски и институционални грантови во Цивика мобилтас. Но, акциските грантисти можат да бидат избрани за да учествуваат како партнери во понатамошните повици за предлози за акциски грантови во Цивика мобилтас.

Партнерите кои не се институционални ниту пак акциски грантисти ќе бидат подобни да аплицираат на идните повици за предлози на Цивика мобилтас за институционални, како и за акциски грантови.

СОДРЖИНА

1. ЦИВИКА МОБИЛИТАС	5
1.1. Основа.....	5
1.2. Цели и резултати.....	6
1.3. Приоритети.....	7
1.4. Распожливии средства.....	7
1.5. Кофинансирање.....	7
2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ	8
2.1. Актери.....	8
2.2. Грантови.....	9
2.3. Акции/Активности.....	9
2.3. Подобни и неподобни трошоци.....	10
3. ПРИЈАВА	10
3.1. Образец за пријава.....	10
3.2. Краен рок.....	11
3.3. Комплетирање на пријавата.....	11
3.4. Поднесување на пријавата.....	11
3.5. Линија за поддршка.....	12
3.5. Информативни сесии.....	12
4. ОЦЕНКА	12
Чекор 1 – Административна проверка.....	12
Чекор 2 – Проверка за подобност.....	13
Чекор 3 – Оценување на пријавата.....	13
5. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА	13
6. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ	14
7. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА	14
8. ПРИГОВОРИ	14
9. ПРИЛОЗИ	14

1. ЦИВИКА МОБИЛИТАС

1.1. ОСНОВА

Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска. **Визијата** на програмата е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани. Цивика мобилитас има мисија да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество, кое:

- практикува позитивни, демократски вредности;
- ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција со своите конституенти;
- е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурални, разновидни организации на граѓанското општество;
- има позитивно влијание на понатамошниот развој на Македонија.

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во области како што се **добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество**. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во адресирањето на три „трансверзални теми“: **родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите**.

Цивика мобилитас ги поддржува граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество во сите региони и општини, сектори и теми, притоа настојувајќи да ги намалува регионалните и секторските разлики во развојот на граѓанското општество.

Цивика мобилитас промовира внимателно осмислени **институционален развој и организациско јакнење** на граѓанските организации, со што цели симултано да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како сектор и кон јакнење на самите граѓански организации.

За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне **„критична маса“ од 100 граѓански организации** кои активно се ангажираат во постигнување позитивни општествени промени во Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнувањето консензус за правците и содржината на клучните општествени реформи.

Целната група на Цивика мобилитас се **здруженијата и фондациите** (регистрали според истоимениот закон). Другите актери на граѓанското општество, на пример непрофитни медиуми, научно-истражувачки установи, како и синдикати и организации на работодавачи, исто така може да учествуваат во Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас ќе соработува и со неформални, нерегистрали групи, актери на граѓанското општество кои се вклучени во општествени иницијативи за заедничко добро. Тие ќе можат да имаат придобивки од линијата за поддршка на Цивика мобилитас, да учествуваат во сите настани, како на пример форумите на Цивика мобилитас и да добијат ад-хок финансиска поддршка преку регистрали граѓански организации.

Цивика мобилитас се состои од три компоненти со активности:

Компонента 1: Поддршка, вмрежување, учење – што вклучува линија за поддршка; национални, регионални, тематски и ад-хок форуми; фасилитација на граѓанските организации за водење кон артикулирање, планирање и подготовка на општествени акции; и менторство за организации кои сакаат да ги подобрат своите можности;

Компонента 2: Финансиска поддршка (грантови) - вклучува четири типа грантови: институционални, акциски (за акциско учење, информации, комуникации, истражување и развој, набљудување, оценка и известување), мали (за локални општествени акции, практиканство и стипендии) и ад-хок грантови;

Компонента 3: Истражување - предвидува истражувачки активности во: 1) Областите на доброто владеење, децентрализацијата, општествени промени; 2) Индексот на граѓанското општество и неговата применливост за институционален развој и организациско јакнење; и 3) Трансверзални теми: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.

1.2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Овој повик за предлози е дел од компонента 2 од Цивика мобилтас и се однесува на граѓански организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ, Службен весник бр. 52/10) и непрофитни научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно-истражувачка дејност (ЗНИД, Службен весник бр. 46/08), кои се повикуваат да пратат предлози за акциски грантови (АКТ).¹

Предлозите треба да придонесат кон остварување на **општата цел** на Цивика мобилтас.

Општа цел: Општествена промена во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните.

Општествената промена која ќе ја поддржи Цивика мобилтас треба да одговара на позитивен напредок во областите на доброто владеење, децентрализацијата и развојот на граѓанското општество. Цивика мобилтас ја приоритизира поддршката на општествена промена која ги адресира сите или некоја од следниве три „трансверзални теми“: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.

Цел на програмата: Да се постигнат мерливи и трајни подобрувања во димензиите на Индексот на граѓанското општество², посебно во димензијата за перцепција на влијанието.

Истовремено, на ниво на поединечни акции, предлозите на апликантите треба да придонесат кон постигнување на некој или на сите од следниве резултати:

Резултат 1: Граѓанското општество е водено од неговите конституенти - граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти подобро ги изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи и акции за општествени промени.

Резултат 2: Граѓанското општество практикува добро управување граѓанските организации - другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти имаат и практикуваат ставови, верувања и вредности кои се компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и (позитивните) општествени промени.

Резултат 3: Граѓанското општество е вмрежено - граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажираат во општествена акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ актери од другите сектори, особено граѓаните во улога на членови, волонтери, учесници, донатори и поддржувачи.

Резултат 4: Постои критична маса на граѓанско општество за промена - постои критична маса од 100 релевантни, одржливи, силни и активни граѓански организации во Македонија.

Резултат 5: Граѓанското општество ја унапредува демократијата и децентрализацијата - критичната маса од 100 граѓански организации, други актери на граѓанското општество и нивните конституенти успешно ги промовираат демократијата, децентрализацијата и општествената промена на национално ниво.

Пожелно е, предложените акции, најмногу да придонесат за резултатите 1, 3 и 5.

¹ Погледни ги критериумите подолу во 2.1.

² ЦИВИКУС - Индекс на граѓанско општество за Македонија - Долг пат до поголем граѓански ангажман, достапен: <http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganski-angazman-izvestaj.html>.

1.3. ПРИОРИТЕТИ

Цивика мобилтас има цел да постигне широко покривање на граѓанските организации во сите географски (плански) региони на Македонија, низ сите општествени сектори (наведени подолу) и да ги адресира проблемите, потребите и приоритетите на граѓанските организации за постигнување на резултатите на програмата (види 1.2). Комисијата за избор на грантови ќе ги земе предвид овие приоритети (регионални, секторски и тематски) за постигнување на побалансирана почетна група на акциски грантисти.

Овие приоритети се:

- **Географско покривање** на сите осум плански региони;
- **Секторски**, поддршка за акциите во општествените сектори како доброто управување (човекови права, демократија, владеење на правото, мир, ненасилство, толеранција, транспарентност, отчетност, антикорупција), децентрализација и развој на граѓанското општество. Други сектори исто така можат да бидат поддржани: култура, женски права, деца, млади и студенти, стари лица, лица со посебни потреби, ЛГБТИ, вработување; животна средина и природни ресурси, образование, наука и истражување, заштита на потрошувачите, здравје и здравствена заштита, информации, комуникации и медиуми и друго.
- **Тематски**, граѓанските организации чии акции адресираат теми како граѓански ангажман, оспособување на конституентите, практикување добро владеење, децентрализација и соработка и придонес за позитивна општествена промена во Македонија.

1.4. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА

Целокупниот индикативен износ на средства кој е на располагање за овој повик за предлози е 25.000.000 денари.

Цивика мобилтас го задржува правото да не додели дел или сите расположливи средства и истите да ги пренамени за идни повици.

1.5. КОФИНАНСИРАЊЕ

За овој повик се препорачува да се обезбеди кофинансирање, но истото не е задолжително.

2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

Повикот се состои од четири групи критериуми за подобност:

- 1) **Актери**, субјектот кој ја поднесува пријавата, партнерите и соработниците;
- 2) **Грантови**, максималната големина на грантот и минималното и максимално траење на акцијата;
- 3) **Акции/активности**, типови на акции/активности кои се препорачуваат/очекуваат со овој повик;
- 4) **Трошоци**, типови на трошоци кои може да бидат земени предвид при одредувањето на износот на грантот.

2.1. АКТЕРИ

2.1.1. Апликанти

За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е регистриран во Македонија, и тоа:

- да биде граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации³;
- да биде непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност⁴.

Како програма за добро владеење, Цивика мобилтас охрабрува однесување кое е во согласност со принципите на добро владеење како што се: владеење на правото, транспарентност и отчетност. Затоа, Цивика мобилтас ќе им даде приоритет на апликантите кои подготвиле, поднеле и објавиле годишен финансиски извештај кој ги покрива последните три финансиски години (ако е применливо).⁵

2.1.2. Партнери

За овој повик, апликациите можат да содржат еден или повеќе партнери.

За да биде земен предвид за акциски грант од овој повик, партнерот мора да е регистриран во Македонија, и тоа:

- да биде граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации;
- да биде непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност.

Или други граѓански организации, невладини и непрофитни:

- медиуми;
- синдикати и организации на работодавачи.

Партнерот/ите учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и нивните трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот. Апликантот и партнерот/ите мора да потпишат и достават изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик.

2.1.3. Соработници

За овој повик, апликантите се охрабруваат да вклучат соработници⁶, но не е задолжително. Ваквите соработници може да играат важна улога во акцијата, но не можат да добијат средства од грантот.

³ <http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf>

⁴ <http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon%20za%20nauchno%20istrazuвачka%20dejnost%202014v2.pdf>

⁵ Здруженијата и фондациите како и научно-истражувачките установи се обврзани на транспарентност од соодветните закони.

⁶ Примери за соработници се: општини, Народен правобранител, Државна комисија за спречување на корупција, Одделение за соработка со НВО, министерства и државни агенции, претпријатија (вклучувајќи ги и медиумите како ТВ, радио и весници).

2.2. ГРАНТОВИ

2.2.1. Големина на грантот

Грантовите не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и поголеми од 1.800.000 денари за поединечен акциски грант. Цивика мобилтас го задржува правото да го смени овој износ (да го намали или зголеми) во зависност од резултатите од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот пред потпишување на договорот.

2.2.2. Времетраење

Побараните грантови, во рамки на овој повик, не смеат да траат помалку од 12 месеци или повеќе од 24 месеци.

2.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ

Акциските грантови на Цивика мобилтас се наменети за поддршка на граѓански организации кои сакаат да ги промовираат своите цели со колективни и колаборативни акции. Овие акции може да вклучуваат оспособување на конституентите, јакнење на односите со граѓаните, заедниците и воопшто јавноста, јакнење на свеста за приоритетите на Цивика мобилтас и на самата граѓанска организација (географски, секторски, тематски), застапување и лобирање, насочено кон добро владеење, децентрализација и промоција на позитивна општествена промена, основање и функционирање на повремени платформи за соработка, истражување и развој, охрабрување на меѓусебното учење и споделување и секогаш кога е тоа можно, основање на долгорочни, постојани мрежи.

Цивика мобилтас ќе ги поддржи акциите на граѓанските организации кои вклучуваат некои од следните типови акции:

- **Промоција, заштита и практикување на слободата на здружување и изразување.** Цивика мобилтас ја приоритизира поддршката на акции кои се преземаат не само заради подигнување на свесноста, туку и заради дејствување и заштита на граѓанските организации, актерите на граѓанско општество, конституентите, граѓаните и заедниците кога нивните човекови права се загрозени.
- **Подобрување на одзивот на граѓанските организации на променливите проблеми, потреби и приоритети на нивните конституенти и заедницата.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акциите кои ги адресираат проблемите, потребите и приоритетите на нивните поддржувачи и заедници, а не на самите граѓански организации како појдовна точка;
- **Зголемување на граѓанскиот ангажман, како и учеството на граѓаните и заедниците, во национални или локални општествени иницијативи.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акциите со кои граѓанските организации ги оспособуваат конституентите и ги одржуваат активни и динамични, особено на ниво на заедници и граѓани;
- **Промовирање, заштита и практикување на демократско одлучување, транспарентност и отчетност во самото граѓанско општество.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акции кои ги поддржуваат граѓанските организации во практикување на внатрешна демократија, транспарентност и отчетност;
- **Промовирање одржливост на граѓанските организации, особено во однос на финансиските и на човечките ресурси.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акции кои им помагаат на граѓанските организации да ја зајакнат својата финансиска одржливост, како и одржливоста во однос на своите човечки ресурси;
- **Соработка со други актери во Македонија, со акцент на други граѓански организации и актери на граѓанското општество,** исто така и на властите на локално, регионално и национално ниво (на пр. единици на локалната самоуправа, влада, собрание, судство, и други државни институции), особено преку заедничко учење и споделување, но и развој и спроведување на заедничките акции. Цивика мобилтас им дава приоритет на акции кои водат кон подобра соработка меѓу граѓанските организации, преку платформи за соработка, заедничко учење и споделување (информации, знаење) и преку заеднички развој и спроведување на локални иницијативи за општествени промени;
- **Справување со општествените разлики меѓу скопскиот и другите региони, како и во самите региони.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акции кои водат кон подобра регионална балансираност;

- **Промоција на позитивна и мерлива општествена промена во регионите и во општествените сектори.** Оваа промена треба да биде мерлива, по можност преку перцепцијата на јавноста за успехот на граѓанските организации во промовирање на нивните општествени цели;

- **Промоција на толеранцијата и довербата во Македонија, и придонес во зголемувањето на јавниот дух.** Цивика мобилтас им дава приоритет на акции кои водат кон зголемена толеранција во различни димензии (не само во етничка), доверба меѓу сите актери (не само помеѓу граѓанските организации) и јавен дух (на пример, несебична, активна посветеност на јавното добро и доброто на заедница).

Цивика мобилтас ќе го земе предвид како додадена вредност и адресирањето на следните трансверзални теми:

- Родова еднаквост и рамноправност;
- Меѓуетнички односи;
- Миграции.

2.3. Подобни и неподобни трошоци

Во рамките на Цивика мобилтас најголем дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат подобни, вклучително:

- Трошоци за бруто-плати (делумно) за персоналот вклучен во спроведување на акциите;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за предложената акција;
- Директни трошоци, настанати за време на фазата на спроведување на предложените акции/активности.

За акциските грантови во рамките на Цивика мобилтас, следните трошоци нема да се сметаат за подобни:

- Трошоци за активности кои се завршени до/на денот на потпишување на договорот за грант;
- Трошоци, кои се финансиски поддржани од друг донатор;
- Финансирање на основните трошоци на апликантот или неговите партнери (на пример, кога целиот буџет најмногу е наменет за организациски трошоци);
- Проекти кои поддржуваат политички партии;
- Купување возила, опрема, мебел и друг инвентар;
- Купување или реновирање (делумно или во целост) на недвижности (земја, згради, итн.)
- Давање кредити на трети лица;
- Загуби при размена на валути;
- Долгови и давачки за подмирување на долгот;
- Акции поврзани само или во најголемиот дел со индивидуални спонзорства за учество во работилници, семинари, конференции и конгреси и други настани.

3. ПРИЈАВА

3.1. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА

Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Овој образец за аплицирање се состои од следниве делови:

ДЕЛ А: **Резиме на акцијата**, кое содржи краток преглед на проектот и извршно резиме на англиски јазик;

ДЕЛ Б: **Акција**, составена од Актери; Релевантност на акцијата; Опис на акцијата; и Влијание и одржливост.

ДЕЛ В: **Изјава**, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за предлози и искажува посветеност за спроведување на предложените активности со поддршката од акцискиот грант;

ДЕЛ Г: **Прилози**, кои ги содржат следните документи:

- Прилог 1. Резиме на акцијата на англиски јазик;
- Прилог 2. Профил на партнерот/ите (ако е применливо);

- Прилог 3. Изјава за партнерство (ако е применливо);
- Прилог 4. Логичка рамка на акцијата;
- Прилог 5. Временска рамка на акцијата;
- Прилог 6. Буџет на акцијата;
- Прилог 7. Доказ за правен статус на апликантот (тековна состојба);

ДЕЛ Д: **Листа за проверка**, за да се потврди дека деловите од А до Г се пополнети и комплетирани (на соодветен начин);

3.2. КРАЕН РОК

Краен рок за поднесување на пријавите е 20 мај 2015 г. до 16 часот (македонско време).

Овој краен рок е валиден и за пријавите доставени лично (на рака), пратени преку пошта или курирска служба.

Сите пријави **мора** да бидат примени од страна на Цивика мобилитас пред крајниот рок (а не само пратени). Датумот на испраќање нема да биде земен предвид.

За пријавите кои ќе бидат доставени лично или преку курирска служба, приемот ќе биде евидентиран од страна на Цивика мобилитас преку потпишана потврда со датум и време на прием.

3.3. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Сите делови од образецот за пријавата треба да бидат комплетирани, како и прилозите.

Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да биде поднесена на македонски јазик. Дополнително, апликантите можат да поднесат и верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво во Македонија: албански, турски, ромски, српски, бошњачки или влашки јазик. Резимето мора да биде преведено на англиски јазик и да се приложи кон пријавата. Пријавата мора да е поднесена во печатена (на хартија) и во електронска форма.

Соодветните обрасци можат да се најдат на следниот линк:

www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-akt-01/formulari

Цивика мобилитас нема да ги прифати пријавите кои се поднесени по електронски пат, истите ќе мора да бидат пратени по пошта или лично доставени, целосно отпечатени и потпишани. Во спротивно, пријавите ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да бидат оценувани од Комисијата за избор на грантови.

3.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавата која е поднесена преку лично, пошта, е-пошта или курирска служба мора да биде доставена пред истекот на крајниот рок до следнава адреса:

Македонски центар за меѓународна соработка (**МЦМС**)

за **Цивика мобилитас**

ул. Никола Парапунов, бр. 41а

(за доставување лично или со курирска служба)

Пошт. фах 55, 1060 Скопје

(за доставување преку пошта)

Пријавите мора да бидат поднесени во ЕДЕН запечатен плик со истакнати:

- Наслов на повикот за предлози: Цивика мобилитас - акциски грантови;
- Референтен број на овој повик за предлози: ЦМ-АКТ-01;
- Име на апликантот;
- Адреса на апликантот;
- Зборовите: „ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“.

Запечатениот плик треба да содржи:

- Еден оригинал, отпечатен, захефтан (не со спојувалки или укоричен) и потпишан во формат А4;
- Пет копии, отпечатени и захефтани во формат А4;

Ве молиме имајте предвид дека копиите мора да бидат идентична копија од оригиналната потпишана верзија.

- Една електронска верзија на ЦД или УСБ.

Ве молиме имајте предвид дека електронската верзија треба да биде идентична со оригиналната потпишана верзија.

За да се избегнат трошоци и за да се заштити животната средина, препорачуваме двострано печатење и да не се користи пластифицирање.

3.5. ЛИНИЈА ЗА ПОДДРШКА

Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој повик за предлози.

Прашањата може да бидат поднесени на helpdesk@civicamobilitas.mk, и треба да се насловени со референтниот број за овој повик (ЦМ-АКТ-01).

Прашањата исто така може да бидат поставени и по телефон. Сепак, на персоналот на линијата за поддршка му е наложено да побара од вас да ги доставите сите ваши прашања во писмена форма и да ги испратите на наведената електронска адреса.

Прашања може да бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.

Прашањата може да бидат поднесени до линијата за поддршка, не подоцна од 10 календарски денови пред крајниот рок за овој повик. Цивика мобилитас нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе бидат поднесени по овој рок.⁷

Цивика мобилитас нема обврска да одговара на прашањата што не се поднесени преку линијата за поддршка, туку се поднесени директно/лично до персоналот на Цивика мобилитас. На персоналот на Цивика мобилитас му е наложено да не одговара на овие прашања и да ги пренасочи кон линијата за поддршка.

Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 5 календарски денови пред крајниот рок на овој повик. Цивика мобилитас редовно ќе ги објавува сите одговори на веб-страницата на Цивика мобилитас на следнава адреса:

www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-akt-01/q-a

Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ја следат веб и фејсбук страницата, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања и одговори.

3.5. ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Цивика мобилитас ќе одржи една информативна сесија за овој повик за пријави, првата недела од мај 2015 г. во Скопје. Точниот датум, времето и местото на информативната сесија ќе се објават на следната веб-страница: www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-akt-01/info-sesii.

4. ОЦЕНКА

Цивика мобилитас ќе ги оценува предложените пријави на следниот начин:

ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по следните критериуми:

- **Краен рок.** Доколку е запазен, пријавата ќе се прифати, а доколку не е пријавата ќе се одбие (иако може да биде примена);
- **Пријава.** Предложената пријава е поднесена со точниот образец;
- **Јазик.** Предложената пријава е поднесена на македонски јазик и содржи резиме на англиски јазик;
- **Оригинали и копии.** Предложената пријава е поднесена во 1 оригинал, 5 идентични хартиени копии и 1 електронска копија на ЦД или УСБ;
- **Изјава.** Изјавата е комплетна и потпишана од правниот застапник;
- **Прилози.** Сите барани прилози се доставени;
- **Листа за проверка.** Листата за проверка е пополнета и комплетна.

⁷ Ве молиме погледнете ја подолу прелиминарната временска рамка на повикот.

ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ

Цивика мобилтас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:

- **Апликант.** Апликантот е регистриран во Македонија, како граѓанска организација согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ) или непрофитна научно-истражувачка установа согласно Законот за научно-истражувачка дејност;
- **Партнери.** Непрофитни, невладини организаци со подобен правен статус како што е опишан во делот 2 од Водичот (ако е применливо);
- **Барање за грант.** Предлогот вклучува барање за акциски грант кој е помеѓу 1.000.000 и 1.800.000 денари.
- **Времетраење** на акцијата. Акцијата трае не помалку од 12 и не подолго од 24 месеци.

Цивика мобилтас ќе води сметка и за следниве податоци:

- **Основни податоци.** Предлогот ги вклучува сите побарани основни податоци;
- **Географски и секторски опфат.** Предлогот ги вклучува бараните податоци за локацијата и секторското дејствување на апликантите и партнерите (ако е применливо);

ЧЕКОР 3 – ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Комисијата за избор на грантови ќе ги оценува пријавите според следнава табела:

1. Организациски капацитет (профилот, капацитетот и релевантното искуство на апликантот, партнерите и соработниците за спроведување на предложената акција)	20
2. Релевантност на акцијата (релевантност на предлогот во однос на целите и приоритетите на овој повик; географската, секторската и тематската фокусираност на акцијата; анализа на ситуацијата; анализа на проблемот; избор на целната група, додадените вредности)	30
3. Опис на акцијата (општа цел, специфична цел, резултати, активности, организациска структура, методологија и пристап (за соработка, оспособување на конституентите, истражување и развој (ако има), информации и комуникации, како и за набљудување, оценка и известување).	20
4. Влијание и одржливост (влијание врз целните групите, директните корисници, повторливите ефекти, одржливоста на ресурсите и резултатите).	15
5. Буџет (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на трошоците)	15
Максимум бодови	100

5. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА

Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилтас ќе ја верификува административната, правната и финансиската подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде побарано да ги достават следните административни, правни и финансиски документи:

1. Статут и/или други акти на основањето;
2. Копии од годишните финансиски извештаи (или завршни сметки, извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех) за последните три години, 2012, 2013 и 2014 (каде има);
3. Потврди за референци (извештаи, договори, сертификати итн.) наведени во Дел Б од пријавата.

Цивика мобилтас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликантите не ги поднесат овие документи во тој рок, Цивика мобилтас може да ја одбие пријавата.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле акциски грант согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови.

Цивика мобилитас ќе ги информира и сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

7. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Отворање на повикот за предлози	21 април 2015 г.
Краен рок за поставување прва група прашања	26 април 2015 г.
Краен рок за одговори	30 април 2015 г.
Информативна сесија	7 / 8 мај 2015 г.
Краен рок за поставување на втора група прашања	10 мај 2015 г.
Краен рок за одговори на прашањата	15 мај 2015 г.
Краен рок за поднесување на пријави	20 мај 2015 г., 16.00 ч.
Административна и проверка за подобност	22 мај 2015 г.
Одлука на Комисијата за избор на грантови	22 јуни 2015 г.
Известување за доделени грантови и за одбиените пријави	30 јуни 2015 г.
Преговори и потпишување договори	1 јули 2015 г.

Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ја проверуваат веб-страницата:

www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-akt-01/vremenska-ramka

8. ПРИГОВОРИ

Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.

Апликантите коишто сметаат дека биле оштетени поради грешка или нерегуларност во текот на процесот на пријавувањето, може да поднесат приговор до Цивика мобилитас, кој мора да биде во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да се поднесе во канцеларијата на Цивика мобилитас (види во делот 3.4.) или на електронската адреса: prigovori@civicamobilitas.mk.

Поднесувањето приговор нема да го одложи или промени процесот на склучување договори со избраните апликанти. На сите приговори ќе биде одговорено од страна на Цивика мобилитас во рок од 30 дена од денот на поднесувањето.

9. ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Образец за пријава.